

# Кратка биографија

## Лични информации

Име и Презиме \*\*\*\*\*  
Адреса на живеење \*\*\*\*\*  
Телефон \*\*\*\*\* Мобилен: \*\*\*\*\*  
E-mail \*\*\*\*\*  
Датум на раѓање (ОПЦИОНАЛНО)

## ОБРАЗОВАНИЕ

- Времетраење (од – до) Од 2008
- Име и вид на образовна институција Универзитет \*\*\*\*\*  
Факултет \*\*\*\*\*  
Магистерски студии [nasoka]
- Времетраење (од – до ) 2004 - 2008
- Име и вид на образовна институција Универзитет \*\*\*\*\*  
Факултет \*\*\*\*\*  
Студиска програма: [nasoka]
- здобиено звање Дипломиран \*\*\*\*\*  
Дипломска работа “[ime na trudot]”
- Времетраење (од – до ) 2000 - 2004
- Име и вид на образовна институција ДСУ \*\*\*\*\*

## Работно искуство

- Времетраење (од – до) 01.05.2010-01.06.2010
- Име на институција/фирма \*\*\*\*\*  
• Вид на дејност/сектор Advanced Infrastructure Services
- Основни работни задачи и задолженија Дефинирање на проекти, дизајнирање на мрежи, интеграција на LAN/WAN, имплементација на хардвер, обука и post-sale support
- Времетраење (од – до) 30.11.2009-30.12.2009
- Име на институција/фирма \*\*\*\*\* (пракса)
- Вид на дејност/сектор Access Network и Incident Management(Service Operation)
- Основни работни задачи и задолженија Мерења на квалитет на сигналот низа цела држава, конфигурација на базни станици и справување со секој вид на инциденти
- Времетраење (од – до) 2004-2005

- Име на институција/фирма \*\*\*\*\*
- Вид на дејност/сектор Маркетинг Агенција
- Работна позиција Асистент менаџер
- Основни работни задачи и задолженија Реализација на различни видови на проекти во областа на маркетингот, како на пример:
  - Тутунска Банка АД Скопје – за промоција на новите Master кредитни картици и начин за користење и употреба на картиците
  
- Времетраење (од – до ) 01.07.2008 – 31.07.2008
- Име и вид на образовна институција Пракса – CONTREX  
Компанија за инженеринг, сервисирање, промет и услуги

### Други вештини:

#### ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ

	АНГЛИСКИ	СРПСКИ	АЛБАНСКИ
Читање :	одлично	одлично	основно
Пишување	одлично	одлично	основно
Говорење:	одлично	одлично	основно

#### РАБОТА СО КОМПЈУТЕР

ПОЗНАВАЊЕ И РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ И ОСТАНАТА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА:  
MS WINDOWS XP, MS WORD 2003, MS EXCEL 2003, MS POWER POINT, MS VISIO 2003, INTERNET, C, C++, SDL, MACROMEDIA DREAMWEAVER, MATLAB

#### Возачка дозвола

Б категорија;

#### Тези и семинарски работи :

IPTV  
Модел на Transmission Control Protocol  
WEB страна за скијачки спортови во Република Македонија  
Тарифирање и тарифни модели во мобилната телефонија

#### Лични карактеристики:

Комуникативна особа, лесно прилагодлива, со желба за воспоставување ефективни работни релации, респективна кон различни религии и традиции, одговорна, доверлива, креативна и флексибилна. Изразена способност за работа под притисок, способност за тимска работа и точност во работењето.

#### Препораки

(достапни на ваше барање) 1. Име и презиме, компанија, позиција, телефон, e-mail